

20192774403

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

I. Со оваа програма се уредува финансирањето за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година, вкупните средства потребни за извршување на оваа програма во целина и изворот на средствата.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 13.500.000,00 денари се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Раздел 150.01 - Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица и ќе се користат за следните намени:

- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола
- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола
- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Берово
- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Пробиштип
- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при Ј.У за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при Ј.У за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение
- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при Ј.У „Завод за рехабилитација на деца и младинци“ – Скопје
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при Ј.У „Завод за рехабилитација на деца и младинци“ – Скопје
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен центар за лица со интелектуална попреченост ( Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – „ПОРАКА“)

II. Во 2020 година, со средствата од Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица, ќе се измират и обврски за капитални инвестиции за објекти за социјална заштита и домови за стари лица за проекти започнати во 2019 година.

III. Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за труд и социјална политика и за истото доставува извештај до Владата на Република Северна Македонија, на секои шест месеци.

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-10562/1  
28 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**